

**МИСЛЕЊЕ ЗА
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ
на Секторот за внатрешна ревизија за 2011 година**

МИСЛЕЊЕ ЗА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ

на Секторот за внатрешна ревизија за 2011 година

1. Како што е предвидено со Законот за банки, Надзорниот одбор е одговорен за организирање на Секторот за внатрешна ревизија (СВР) и назначување и разрешување на вработените во овој Сектор. Освен тоа, тој го одобрува годишниот план на Секторот за внатрешна ревизија и ги разгледува кварталните извештаи и годишниот извештај за работењето на СВР и истиот го доставува до Собранието на акционери и Народната банка на Република Македонија.
2. Активностите на СВР за 2011 година беа предвидени со Годишниот план за ревизија за 2011 година одобрен од страна на Надзорниот одбор на седницата одржана во Март 2011 година. Освен тоа, Надзорниот одбор беше известуван на квартална основа за клучните наоди и препораки на ревизијата и одговорите на раководството за соодветни корективни мерки.
3. Годишниот извештај на СВР за 2011 година беше изготвен во согласност со Меѓународните стандарди за Професионална практика на внатрешната ревизија и Методологијата за внатрешна ревизија на НБГ Групацијата. Истиот беше разгледан и одобрен од страна на Одборот за ревизија на СБ.
4. Надзорниот одбор детално го разгледа доставениот Извештај на СВР за 2011 година и го заклучи следното: Планот за внатрешна ревизија за 2011 година во најголем дел е успешно реализиран. Исто така, СВР изврши и дополнителни посебни истраги и консултантски активности. СВР е активно вклучен во процесот за интеграција во Секторот за внатрешна ревизија на ниво на Групација. Наведената функционална интеграција дополнително придонесува кон зголемена ефективност и ефикасност на функцијата на внатрешната ревизија, преку целосна локална имплементација на соодветна методологија и упатства од Групацијата за планирање и извршување на процесот на ревизија, како и известување и следење на дадените препораки. Надзорниот одбор смета дека овие напори резултираат со управување со ризици и деловни практики што се ефективни и ефикасни, кои заедно со високата адекватност на капиталот на Банката, осигуруваат стабилно, безбедно и прудентно работење на Банката. Улогата на внатрешната ревизија во контролната околина е проактивна и напредна, постојано ја оценува ефективноста и ефикасноста или управувањето со ризици и деловните практики, со цел да го осигура нивниот иден развој и одржливост.
Врз основа на извршените внатрешни ревизии, разумно е да се заклучи дека генерално системот на внатрешни контроли во ревидираните области функционира во согласност со регулаторната рамка на Банката. Исто така, Надзорниот одбор заклучи дека соодветните корективни мерки изготвени и соопштени од страна на раководството на СБ се на задоволително ниво и

покриеност и заклучи дека роковите за завршување се разумни и во согласност со капацитетот на СБ и планираните проекти на среднорочна основа.

5. Надзорниот одбор би сакал да ја искаже својата благодарност на Секторот за внатрешна ревизија за нивната конструктивна соработка и придонесот во зголемување на ефикасноста и додавање вредност на работењето на СБ.

Н.О. бр. _____
_____ 2012 година
С к о п ј е

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседавач,
Панајотис Карандреас